



# Innovo Status

ул.Орце Николов.20/1-3, 1000 Скопје, Р.С.Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3298 674;  
++ 389 /2/ 396 674 факс: ++ 389 /2/ 3298 675; [www.innovostatus.com.mk](http://www.innovostatus.com.mk); [info@innovostatus.com.mk](mailto:info@innovostatus.com.mk)

## БАРАЊЕ ЗА ОТКУП НА УДЕЛИ

<b>ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b> ул.Орце Николов.20/1-3, 1000 Скопје тел:++3892 3 298 674; ++3892 3 298 675; факс: ++3892 3298 674	<b>ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС СОЛАР</b> ул.Орце Николов.20/1-3, 1000 Скопје тел:++3892 3 298 674; ++3892 3 298 675; факс: ++3892 3298 674
---	--

Место на прием:	
Број на барањето:	
Датум и час на приемот на барањето:	
Подигнато (датум и час):	

### ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ/ИНВЕСТИТОР:

Број на клиент:	
ЕМБГ:	
Име и Презиме:	
Бр. на лична карта/пасош, издаден/а од:	
Адреса:	
Адреса за кореспонденција:	
Држава:	
Е-маил:	
Телефон/факс:	моб
Сметка на инвеститорот:	
Банка депонент:	

Фирма:	
ЕМБС:	
Адреса:	
Држава:	
Бр. на сметка во банка:	
Банка депонент:	
Овластено лице:	
Бр. на лична карта/пасош, издаден/а од:	

**ПОЛНОМОШНИК (ЗА ФИЗИЧКО/ПРАВНО ЛИЦЕ); ЗАСТАПНИК НА МАЛОЛЕТНО/ ДЕЛОВНО НЕСПОСОБНО ЛИЦЕ**

Број на клиент:			
Име и Презиме/Фирма:			
ЕМБГ/ЕМБС:			
Лична карта/пасош, издаден/а од:			
Адреса:			
Адреса за кореспонденција:			
Држава:			
Е-маил:			
Телефон/факс:		моб	

**ИЗДАВАЧ: ИНОВО СТАТУС СОЛАР**

**ВИД НА ОТКУП:**

- откуп на сите удели
- откуп на дел од удели

Изразено во број на удели \_\_\_\_\_

Изразено во денари \_\_\_\_\_

Средствата од откупот на удели се исплатуваат на сметка на сопственикот на удели во рок од 7 (седум) дена од приемот на Барањето за откуп.

Откупот на удели во Фондот се врши според цената на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесување на барањето за откуп на уделот.

Барањата за откуп на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден. Друштвото за управување на сопственик кој продал удели, му издава потврда за откуп на удели, а на барање на вложувачот најдоцна во рок од 1 (еден) работен ден, по извршување на исплатата од Фондот

Трошоци за откуп и исплата на удели од Фондот (излезен надоместок) ќе се наплатува во вредност од 1% на исплатениот износ доколку вкупниот принос на нето инвестирани средства е поголем од 15% независно од временскиот период на управување на средствата.

**Посебни барања на клиентот:**

- **Начин на добивање на Потврда за замена на удели:**
  - во деловните простории на Друштвото за управување или продажна мрежа
  - по факс
  - по е-маил

**СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛИЕНТОТ/ИНВЕСТИТОРОТ КОН БАРАЊЕТО:**

Јас, долупотпишаниот, \_\_\_\_\_

ги предадов на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ, следните документи:

- копија од лична карта/пасош
- копија од регистрација од Трговски регистар (последна состојба)
- нотарски заверено полномошно
- копија од платежниот документ
- друго

Како подносител на ова Барање го изјавувам следното:

- дека сум запознаен/а со Статутот и Проспектот на Фондот, како и со интерните акти на Фондот и дека во целост ќе ги почитувам истите.
- дека сум согласен/а остварената добивка на својот удел во Фондот, Друштвото за управување автоматски да ја реинвестира во Фондот, а правото на учество во добивката да го остварувам преку откуп на уделите.
- дека сум запознаен/а со последната објавена нето вредност по удел

\* Личните податоци што се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото за управување, се обработуваат единствено во согласност со целите утврдени со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Поднесено на датум \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_

Подносител

Друштво за управување со отворени и затворени  
инвестициски фондови  
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ  
Потпис на овластено лице